

ДЕЛОВЕН ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

1. Општи податоци за организацијата со статус од јавен интерес
 - 1.1 Назив на здружението и фондацијата од јавен интерес:
ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ
 - 1.2 Седиште: Народен Фронт бр.17, 1000 Скопје
 - 1.3 Податоци за контакт: fondacija.pexim@yahoo.com
и contactus@peximfoundation.org
 - 1.4 Дејност од јавен интерес: Наука, образование и обука во образовниот процес
 - 1.5 Години на дејствување: 2010-2015
 - 1.6 Ниво на дејствување: национално
 - 1.7 Организациска структура: Одбор составен од 5 члена , Директор и Надзорен Одбор составен од 3 члена
 - 1.8 Човечки ресурси: Фондацијата нема вработени. Сите активности на Фондацијата моментално ги извршуваат нејзините Алумнисти (тоа се стипендисти кои ги завршиле нивните Мастер студии на Кембриџ и се вратиле во Македонија и Србија). Тие овие активности ги обавуваат на волонтерска основа во соработка со ПЕКСИМ алумнистите од Србија. Покрај тоа Алумнистите имаат поддршка од Управниот Одбор на Фондацијата и Извршниот директор кои исто така ги извршуваат активностите на водењето на Фондацијата про боно.
 - 1.9 Членство во домашни и меѓународни мрежи

Основен партнер на Фондацијата во нејзината работа, со кој е потпишан Договор за соработка во 2010 година и на основа на кој сите стипендии за Мастер студии се финансираат по принцип 50-50, е Cambridge Overseas Trust (COT), кој сега се вика само Cambridge Trust. Cambridge Trust е фонд на Универзитетот Кембриџ за стипендирање на сите студенти вон Велика Британија. Договорот за соработка со Cambridge Trust траеше до 2015 година, а во април 2015 година, Пексим Фондацијата потпиша нов петгодишен договор за соработка. Договорот е потпишан од страна на претседателот на Пексим Фондацијата Михаил Петрески и директорката на фондот Cambridge Trust, Хелен Пенант, со важност на период од 5 години (2015-2020). Договорот предвидува да Пексим Фондацијата и СТ, заеднички во однос 50:50 ги делат трошоците за до 5 студенти од Македонија и Србија, кои своите студии планираат да ги продолжат на Универзитетот Кембриџ. При тоа, новиот договор предвидува дека право на стипендија ќе може да

остварат студентите кои се примени на едногодишни мастер студии на Кембриџ, во согласност со целта на Пексим Фондацијата, да преку стипендијата се помогне што поголем број на студенти кои би се вратиле после студирањето, стекнатото знаење да го применат во земјата од која потекнуваат.

Во периодот октомври/ноември 2015-та година, Пексим алумни во соработка со Организацијата на Српски студенти во странство организираа серија предавања –Повратници на патот кон Србија и Македонија. Предавањата се одржани во Нови Сад, Ниш и Скопје, со цел на студентите од овие градови да им се претсаваат информации за одењето на студии во странство и стипендирањето, со посебен акцент на студирањето во Велика Британија. Предавањето во Скопје е одржано на 27 октомври на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, при Универзитет Св. Кирил и Методиј. Покрај представувањето на можностите за студирање во странство, намерата на предавањата била и подигање на видливоста на ПЕКСИМ Фондацијата во Македонија, со цел да поголем број на студенти од Македонија конкурираат за студии на Кембриџ.

2 Буџет

2.1 Вкупен буџет:

Вкупните приходи за 2015 година се во износ од 898.312,00 денари од кои :

- 142,00 денари од приходи од камати на средствата на жиро сметка,
- 898.170,00 денари од пренесениот дел од вишокот на приходите од минатата година.

Учеството на поединечните приходи во вкупните приходи на Фондацијата за 2015 година во проценти изгледа вака:

- 0.02%
- 99.98%

2.2. Извори на финансирање:

Вкупните приходи за 2015 година произлегуваат од пренесените приходи од минатата година кои произлегуваат од враќање на една стара стипендија, (од стипендистот Марко Јевремовиќ генерација 2010/2011). Стипендистот Марко Јевремовиќ во целост ја исплатил својата стипендија од 20.772 фунти. Овие средства се користат исклучиво за обезбедување на стипендии за наредни генерации на студенти.

3 Резиме на програмата за работа

Фондацијата реално нема проекти кои ги спроведува во текот на годината, бидејќи единствената нејзина мисија е да се стипендираат студенти кои добиле понуда од Универзитетот Кембриџ да ги завршат своите Мастер студии таму, па после завршените студии студентите треба да се вратат во својата земја и да се вработат како би допринеле во нејзиниот развој. Покрај тоа што Фондацијата им обезбедува стипендија, Фондацијата исто така

помага во наоѓање на работа на своите стипендисти кога ќе се вратат назад. Во рамките на таа помош, единствен прокет кој постои за 2015 е :

-име на прокетот –Годишна ПЕКСИМ Кембриџ вечера
-цел на проектот- Собир на сите студенти од Македонија и Србија кои студираат(дипломски, постдипломски и докторски студии) на Универзитетот во Кембриџ, како и на овластени лица од Универзитетот и запознавање со компаниите кои би им биле евентуални потенцијални работодавачи, како би овозможиле што повеќе од тие студенти по завршувањето да се вратат во својата земја. Важноста на проектот за општеството и усогласеноста на проектот со мисијата на Фондацијата е тоа дека е од јавен интерес т.е Фондацијата со овој проект ги информира реномираните домашни и странски компании, како и претставниците на Владата на РМ, за своите активности и студентите од Македонија (како и Србија) на Кембриџ. Компаниите кои се заинтересирани за талентирани студенти, присуствуваат на вечерата, каде што имаат прилика да ги запознаат, да разговараат со нив во неформална атмосфера и евентуално да им понудат работа како резултат на тој разговор во матичната земја. Со ова ПЕКСИМ фондацијата се обидува да пронајде вработување на што поголем број студенти од Кембриџ, како би се спречил понатамошен одлив на мозоци “brain drain” , и како би се вратиле што повеќе студенти во Македонија. Освен ова, самата ПЕКСИМ Кембриџ вечера која сега веќе стана традиционална (2015 година се одржа по четврт пат, а петтата вечера се одржа на 22-ри април 2016 година) ја промовира целата земја на Универзитетот Кембриџ во најдоброто можно светло.

- Цел на проектот: Претставување информации за одење во инаостранство и стипендирање, со посебен акцент на студирање во Велика Британија.
- Промоција на Македонија и Србија и враќање на што поголем број на млади, талентирани луѓе од Македонија во својата родна земја.
Причина за реализација на проектот: Подигање на присутноста и видливоста на Пексим Фондацијата во Македонија и Србија. Промоција на Универзитетот Кембриџ во Македонија и Србија.
- Целна група: Сите студенти од Македонија и Србија кои размислуваат за студирање во странство, како и сите студенти кои не се запознаени со можностите за студирање во странство.
- Област која е опфатена: Вработување на стипендистите и останатите студенти од Македонија и Србија кои студирале , односно студираат на Кембриџ.
- Период за кој се однесува проектот: ПЕКСИМ КЕМБРИЏ вечерата е настан кој се организира еднаш годишно, вообичаено во првата недела на месец мај, на Trinity College, Cambridge. Во 2015 година се одржа на 1-ви мај, а во 2016 година се одржа на 22-ри април.
- Партнери на проектот: ПЕКСИМ фондацијата го организира овој проект во соработка со ОССИ со цел да се оствари што поголемо опфаќање на студентите од Македонија и Србија, кои би биле запознаени со можностите

- за студирање во странство. Сите донации за вечерата оделе преку сметката на BSCC во Велика Британија.
- Извори на средства за финансирање : котизација за вечера.
- Опис на активности за реализација на проектот- цел проект е организиран на ПЕКСИМ алумнистите и претставникот на ОССИ, вклучувајќи резервација на сала за предавања, закажување на датуми, пуштање на покани на студентите и гостите, составување на презентации и држење предавања .

Заклучоци и планови за иднината на проектот: Овој проект ја преставува идејата и основот за зголемување на видливоста на Пекдим Фондацијата на факултетите во Македонија и Србија, со цел на што поголем број на студенти да им се представи можноста за студирање на Кембриџ. Идејата е да во наредните години се зголеми видливоста на фондацијата на новите генерации на студенти.

Покрај спојувањето на студентите со реномирани компании, вечерта може да направи многу на подигање на визибилитетот на Македонија и Србија (како две земји во кои Пексим фондацијата е активна) на Кембриџ и,со самото тоа,во Велика Британија. Исто така, вечерата пружа можности на студентите од Македонија и Србија да стекнат искуство које ќе им помогне при избор и развој на сопствената кариера.

4 Транспарентност и отчетност

Вкупните приходи за 2015 година произлегуваат од од пренесениот дел од вишокот на приходите од минатата година. Приходите пак од минатата година произлегуваат од враќање на една стара стипендија, (од стипендистот Марко Јевремовиќ генерација 2010/2011) .Овие средства се користат исклучиво за обезбедување на стипендии за наредни генерации на студенти.

Во текот на 2015 година Александар Никовски је напуштил позицијата на член на Управниот одбор. Ана Брнабиќ е поставена на позицијата на член на Управниот одбор. Не постои забрана за работа на Фондацијата во согласност со Законот, ниту постојат блокирани трансакциски сметки. Сите извештаи се објавуваат на веб страната на Фондацијата (<http://www.peximfoundation.org/en/Reports/>). Извештаите за 2015 година се објавени на истата страна.

Скопје, 26.04.2016

Место Датум

Лице одговорно за составување
на извештајот

Своерачен потпис

Одговорно лице на организацијата со статус
од јавен интерес

----- м.п.
Своерачен потпис